

**Известување за концентрација со која ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. , Холандија ќе
стекне контрола над Санео С.А., Полска
(предмет бр. 08-102/2020)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 17.11.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на индиректното стекнување од страна на ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. (*GENERALI CEE HOLDING B.V.*), со седиште во Де ентре 91, 1101 БХ Амстердам Холандија, на единствена контрола врз Санео С.А. (*Saneo S.A.*), со седиште во Складова 5Б, 61-897 Познањ, Полска.

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. е дел од Групацијата Генерали (*Generali Group*), мултинационална групација на осигурителни компании присутни во повеќе од 50 земји, составена од повеќе од 400 компании и вработува приближно 72,000 луѓе . Групацијата Генерали обезбедува целосен опсег на осигурителни услуги и поврзани услуги поделени во три главни бизнис сегменти - осигурување на имот, осигурување на компанија и животно осигурување. Покрај тоа, Групацијата Генерали, меѓу другото, е активна и во управување со доброволни пензиски фондови, како и управување со средства.

Групацијата Генерали има едно претпријатие-ќерка во Северна Македонија - компанијата Генерали Инвестментс АД Скопје, Бул. Партизански одреди 14А-1/2, 1000 Скопје, Северна Македонија.

Санео С.А. е активно на пазарот за организација и продажба (со употреба на телемедицински, ИКТ или ИТ системи) на медицински, дијагностички или други услуги поврзани со превенција на болести и здравствена заштита во Полска, и на пазарот за интеграција на ИТ системи на медицински и/или телемедицински даватели на услуги во Полска.

Целното друштво не е ниту активно, ниту генерира обрт во Северна Македонија.

Според подносителот на известувањето, предложената трансакција потенцијално се однесува на пазарите за: организација и продажба (со употреба на телемедицински, ИКТ или ИТ системи) на медицински, дијагностички или други услуги поврзани со превенција на болести и здравствена заштита и интеграција на ИТ системи на медицински и/или телемедицински даватели на услуги.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети

страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

23.11.2020 година
Скопје